



Вехабиот е радикално исламско движење наречено по Мухамед Абдул ал Вехабу (1703-1792). Станува збор за доминантен облик на исламот во неколку средноисточни земји, пред сè, Саудиска Арабија, Катар, но и во дел од Ирак. Верското учење на Мухамед Абдул ал Вехабу претставува идеолошка, политичка и државотворна програма на династијата Сауд, која го воспоставува кралството Саудиска Арабија во 1932 година.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Најновите случувања во Рашката област, односно Санџак, каде исламските фанатици т.е. вехабиите предизвикуваат нереди и сеат страв меѓу локалното население во Нови Пазар, претставуваат поширок план за дестабилизација на регионот во контекст на решавањето на косовското прашање. Тој проект е резултат на разговорите на некои дипломати во меѓународната заедница, на кои не им е цел стабилен Балкан. Се разбира, тоа би било невозможно да се оствари без поддршка на локалните политички фигури и кај албанскиот и кај српскиот блок. Во денешни услови многу е лесно да се дестабилизира Рашката област, пред сè, поради фактот дека српската војска е онеспособена да дејствува во некои акции од типот на оние на Косово кон крајот на минатата деценија. Исламистите веќе работат на истовремено дестабилизирање на Санџак и на Јужна Србија за да се одвлече вниманието на српската и на регионал-

ната јавност од претстојното одредување на статусот на косовскиот протекторат.

Учесниците на еден од конгресите на Бошњациите во Санџак побарале оваа област да добие автономија врз основа на референдумот од октомври 1991 година и усвоиле декларација во која стои дека Рашката област треба да биде целосна, а Бошњациите во неа признати како народ. Во текстот на декларацијата пишува дека границите на Санџак се одредени на заседанието на АВНОЈ во 1943 година и дека на Бошњациите треба да им се врати статусот на народ, кој им беше одземен со Уставот на СР Југославија. По одделувањето на Црна Гора од заедницата со Србија, сè почесто се покренува прашањето за создавање посебен прекуграничен регион за Рашката област. На состојбата во Санџак големо влијание имаат случувањата во Босна и на Косово, па не се ретки случаите кога екстремни групи оттаму се уфрлуваат за да создадат тензии кои би имале цел дестабилизација на Србија во пресрет на одредувањето на статусот на протекторатот. Сè тоа е проследено со силна пропаганда и јакнење на етничките стереотипи и предрасуди. Силната структура, која вехабиите веќе ја поставија во Санџак, спроведува проекти за индоктринација на населението, негова радикализација, регрутираат луѓе за ди-

верзантско терористичка дејност, ги вооружуваат и од нив создаваат паравоени милитантни организации. Сè ова го спроведуваат околу 200 вехаби. Во последно време е забележано присуство на вехаби и во Јужна Србија, што треба да претставува сериозен знак за аларм. Во Србија вкупно ги има околу 1.000.

БРАЌАЊЕ КОН ИСЛАМСКИОТ ИСКОН

Вехабиот е радикално исламско движење наречено по Мухамед Абдул ал Вехабу (1703-1792). Станува збор за доминантен облик на исламот во неколку средноисточни земји, пред сè, Саудиска Арабија, Катар, но и во дел од Ирак. Верското учење на Мухамед Абдул ал Вехабу претставува идеолошка, политичка и државотворна програма на династијата Сауд, која го воспоставува кралството Саудиска Арабија во 1932 година. Таа никогаш не би завладеала со Арабскиот полуостров доколку не добила поддршка од проповедниците на вехабиот кои, пак, биле поддржани од некои западни земји, пред сè, од Велика Британија. Вехабиите го сметаат Куранот за своја основна азбука и го толкуваат во првобитната форма. Тие ди-

НЕСТАБИЛЕН СА НЕЗАВИСНО КО

Најмногу следбеници на вехабиот во Босна и Херцеговина има на подрачјето на Зеница, бидејќи во текот на војната во деведесеттите години, во близина на тој град била стационирана единицата Ел Муџахид, составена од војници од исламските земји. Оваа единица дејствувала во составот на босанската армија, а нејзините членови, познати како Муџахедини, ги поттикнувале босанските муслимани да го отфрлат умерениот ислам и да го прифатат вехабиот како верско учење. По војната Муџахедините живееле во селото Бочиња во централна Босна, а во 2000 година се преселиле во близината на Брчко. Селата околу овој град се најсилното упориште на екстремното вехабистичко движење.





Освен во Нови Пазар, вехабиите дејствуваат и во Улцињ. Станува збор за движење кое е составено од мал број припадници, пред сè, од помладите генерации. Тие се т.н. исламски пуританци, а многумина ги нарекуваат и исламски протестанти, бидејќи кон локалните муслимански заедници се однесуваат потценувачки. Вехабиите носат долги бради и панталони со кратки ногавици. Социолозите на религијата често ги нарекуваат

Шеријатска полиција, бидејќи водат сметка за моралот, однесувањето и облекувањето на жените. Најмногу ги има во Иран и во Авганистан, каде физички ги казнуваат оние кои не ги почитуваат Шеријатските закони. Проблемот кој сега настанува со вехабиите во Санџак произлезе од фактот дека во последниве две децении голем број муслимани од Балканот се школуваа на полулегални исламски универзитети во арапскиот свет. Оттука, тие не можат да бидат носители на толерантен дух и конструктивен дијалог. Како најбанален пример за тоа, кој се случи неодамна, е упадот на вехабиите на концертот на групата "Балканика" во Нови Пазар, што резултираше со негово прекинување.

на деведесеттите години на минатиот век, пак, најголем непријател на вехабиите стана Садам Хусеин. Прозелитизмот е стожерот на вехабитското учење. Тој како верување го ширел учењето со помош на оган и сабја, а денес тоа се прави со огромни пари. Денешните вехаби покажуваат голема нетолеранција кон другите муслимански верски идеологии и ги нарекуваат отпаднички. Тие сметаат дека верското насилство е оправдано и дозволено во одредени случаи. Но, во настојувањето да го дистанцираат вехабизмот од насилството во име на верата, во Саудиска Арабија е воведена категорија кутбизам, во која ги вбројуваат оние сунитски фундаменталистички организации, кои заговараат користење насилни средства за остварување политички цели.

ВЕХАБИИТЕ ВО СРБИЈА И ВО МАКЕДОНИЈА

За дејствувањето на вехабитското учење на балканските простори се пишувае и се предупредувае на почетокот на осумдесеттите години на минатиот век. Во тој период тие ги поттикнуваа муслиманите да не го прифаќаат религиозниот статус кој го имаат во државата каде што живеат. Со тоа на индиректен начин поттикнуваа вооружени судири. Сè тоа било под покровителство на Светската исламска лига, која во тој период застапувала фундаменталистички пристап. Денес вехабиите се присутни во Албанија, која се смета за нивен центар на Балканот, потоа Босна, Санџак, Косово, Хрватска и Македонија. Тие навлегуваа преку исламските верски центри и особено преку исламските хуманитарни организации. Албанскиот фактор на Балканот има силна разузнавачка служба. Таа е илегална, не е предвидена со Резолуцијата 1244, но сепак за неа знаат луѓето од т.н. меѓународна заедница, но и од НАТО. Всушност, токму тие се иницијатори и формирачи на таа служба. Се проценува дека еден од првите луѓе на службата е Хашим Тачи, а интересен е и податокот дека таа има свој огранок дури и во Белград. Но, и останатите косовски политичари имаат свои приватни служби, кои дејствуваат како илегални организации. Принципите на покривањето на работите се слични како на службата ШИК. Во текот на минатата година на југот на Србија и во северна Македонија (Кумановско и Липковско) дошло до раздвижување на вехабиите на овие простори и нивно дејствување за време на верските обреди во џамиите. Сè уште се работи за мали групи кои своите дејности ги извршуваат во согласност со дозволите кои им ги даваат локалните оци. Сè е под контрола на Исламската верска заедница на Косово. Токму таа ги поддржува вехабиите.

НЏАК ЗА СОВО!?

ректно ги толкуваат пораките и зборовите на Мухамед, а не онака како што денес ги пренесуваат исламските теолошки школи. Вехабиите се сметаат за предводници на движењето за враќање на исламот во зачетната форма, негово ослободување од суеверието, пишувањето по весниците и идолопоклонството. Според учењето на вахабизмот, постојат многу обичаи кои биле спротивни на исламот. Тоа се гледање телевизија и слушање радио, молитви на гробишта, повикување пророци, прославување празници, носење амајлии и верување во гатачи, забрануваат дури и да се спомнува името на пророкот Мухамед и одбележување на неговиот роденден, жените не смеат да возат автомобили... Вехабизмот добива нови облици по побуната во Мека во 1979 година, кога верските екстремисти ја зазеле Големата света џамија, со што директно ја загрозиле владејачката вехабитска династија. Истата година исламските револуционери

ја добиваат власта во Иран, што претставува дополнителна опасност за династијата која почна да одделува огромни финансиски средства за ширење на вехабизмот низ светот. Имамот Хомеини повика на елиминирање на саудиската династија и ги опиша вехабиите како стожер на доминацијата на империјалистите и колонијалистите ширум светот. Со тоа иранските верски лидери почнаа процес на континуирани напади на вехабиите во Саудиска Арабија, што доведе до алармантно заладување на односите меѓу Ријад и Техеран. Во текот



Коментар

Исламската заедница во Србија и онаа во Санџак е против нивното дејствување. Во Општина Прешево вехабиите се организирани во селата Кукурево и Норча, а во самиот град дејствуваат неколку клучни луѓе, кои се задолжени да ја шират мрежата. Тие имаат задача да ги придобиваат младите Албанци, да делат литература од исламските земји во која се величи вехабизмот. Главните центри за вехабиите во Македонија се формирани во Тетово и во Гостивар. Центарот во Тетово има директни врски со иранската тајна служба Укбар. Меѓу најзначајните проекти кои треба да ги реализираат вехабиите се изградба на десетици џамии на муслиманските простори на Балканот, со тенденција за нивно ширење и во немуслиманските средини. Тие се финансирани од исламски невладини организации од Саудиска Арабија. Изградбата на џамиите во Прешево е со јасна порака, да се иселат преостанатите Срби кои живеат на тие подрачја. Една од нив е лоцирана во близина на железничката станица каде што живеат Срби.

ОБИЧАЈ ИЛИ ЗЛОСТОРСТВО?

Сè почесто се случува вехабиите на своите жени да им го отсекаат клиторисот за да не можат да уживаат во сексот и за да не можат да бидат привлечни за другите мажи. Младите сопруги на вехабиите се свесни дека тие никогаш повеќе не можат да бидат вистински жени, никогаш повеќе нема да можат да уживаат во сексот, нивниот живот е уништен. Дел од нив не сакале ниту марама да стават на главата, а сопругот се решил дури клиторисот да ѝ го отстрани на својата сопствена жена. Пред извесно време во болницата во Нови Пазар е донесена жена која се здобила со сериозно



Меѓународната кризна група за спречување на конфликти во својот последен извештај констатира дека вехабиите во Рашката област се припадници на екстремно исламско движење, кое сè повеќе се шири. Нив ги има во Нови Пазар, Тутин и во другите санџачки места. Ги контролираат повеќето од џамиите во овој регион, што предизвикува голема вознемиреност кај локалното население. Сè тоа има елементи на екстремистичко дејствување.

крвање откако нејзинот сопруг се решил на примитивен и нехигиенски начин да ѝ го отсека клиторисот. Откако лекарите констатирале дека не се во можност да ѝ помогнат, таа тајно била префрлена на една приватна клиника во Белград. Медицинските работници констатирале дека се работи за осакатување и злосторство, бидејќи тој зафат можел да предизвика и оштетување на другите органи. Инаку, вехабиите во Нови Пазар често бараат посебен третман за време на породувањето на нивните жени. На пример, бараат тоа исклучително да го прават жени лекари. Со тоа, тие ги третираат своите жени како робови, не дозволуваат ниту еден маж, освен таткото и родениот брат, да им го види лицето. Не им е дозволено ниту да ги послужуваат гостите кои доаѓаат на нивната кука. Денес во т.н. вехабиски региони во Санџак постојат патроли на верниците, кои се претставуваат како еден вид Шеријатска полиција и ги бркаат младите вљубени парови кои својата љубов ја искажуваат на јавни места.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиениот CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-РЕГИСТАР. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлина тема за спорото пристигање на податоците е неке минути до колку ете наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е поставен на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-РЕГИСТАР** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-РЕГИСТАР е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-РЕГИСТАР на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со однајред дадена шифра.

Користејте ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
1 P-РЕГИСТАР 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со поштом,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-РЕГИСТАР со
основна вложка
со преку

300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултиме-
дијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН